

Датум: \_\_\_\_\_


Име и презиме: \_\_\_\_\_

## НАСТАВЕН ЛИСТ

### Симулација на програм со редоследна структура

Решен пример:

Девојчето може да се движи само по белите полиња. Состави алгоритам според кој девојчето по најкраток пат ќе стигне до цвеќето. На крај одбележи ги полињата по кои се движи.




1. Оди напред 2 полиња.

2. Сврти на десно.

3. Оди напред 1 поле.

1. Девојчето може да оди само по белите полиња. Состави алгоритам според кој девојчето по најкраток пат ќе стигне до цвеќето. Одбележи ги полињата по кои се движи.



.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



2. Девојчето може да оди само по белите полиња. Состави алгоритам според кој девојчето по најкраток пат ќе стигне до цвеќето. На крај одбележи ги полињата по кои се движи.



.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

3. Девојчето може да оди само по белите полиња. Состави алгоритам според кој девојчето по најкраток пат ќе стигне до цвеќето. На крај одбележи ги полињата по кои се движи.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Очекувани резултати	Да	Делумно	Со помош
Применува техника на редоследно извршување на инструкции			

Родител: .....

Наставник: .....